

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 138

8 јули 2019, понеделник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1984. Одлука за составот и за именување претседател и членови на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Северна Македонија.....	2	1987. Одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор.....	4
1985. Одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор.....	3	1988. Одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор.....	5
1986. Одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор.....	3	1989. Одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор.....	5

Стр.	Стр.
1990. Одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор.....	6
1991. Одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор.....	7
1992. Одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор.....	8
1993. Одлука за продажба на движна ствар.....	9
1994. Одлука за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во Средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година.....	9
1995. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Ресен.....	11
1996. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово.....	11
1997. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Крушево.....	11
1998. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино.....	11
1999. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка.....	11
2000. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе.....	12
2001. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица.....	12
2002. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга..	12
2003. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски Брод.....	12
2004. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп.	12
2005. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт.....	13
2006. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител.....	14
2007. Правилник за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија.....	15
2008. Правила за изменување и дополнување на правилата за снабдување со електрична енергија.....	24
2009. Правилник за водење на регистар на членови на Комора на здравствени работници со средно, вишо и високо стручно образование на Република Северна Македонија.....	27
Огласен дел	1-80

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1984.

Врз основа на член 11, став 1 и 2 и член 12 од Одлуката за организација и делокруг на работа на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/2000, 9/2001, 41/2010 и 142/2013) донесувам

О Д Л У К А ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I

Со оваа одлука се утврдува составот и се именуваат претседателот и членовите на Комисијата за помилување на претседателот на Република Северна Македонија.

II

Комисијата за помилување на Претседателот на Република Северна Македонија се состои од претседател и 10 (десет) членови.

III

За претседател на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Северна Македонија се именува:

- Сабит Кранли

За членови на Комисијата се именуваат:

- Фехми Стафа

- Љубомир Јовески

- Љубомир Михајловски

- Темелко Ристевски

- Ерол Рушид

- Божин Аврамовски
- Сафет Алиу
- Зора Митиќ
- Билјана Петковска
- Уранија Пировска.

IV

Со донесувањето на оваа одлука престануваат да важат одлуките бр.07-302/1 од 26.6.2014 година, бр.08-591/1 од 6.6.2017 година и бр.08-106/1 од 24.1.2018 година.

V

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-482/1
4 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1985.

Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и 51/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор со Друштво за производство, трговија и услуги АГРОНИМЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на земјоделско земјиште со вкупна површина од 189.759 м², кое се наоѓа на КП бр. 607, место викано Рамниште, катастарска култура н-опозп1, со површина од 459 м², КП бр. 607, место викано Рамниште, катастарска култура н-опозп2, со површина од 65 м², КП бр. 607, место викано Рамниште, катастарска култура н-опозп3, со површина од 424 м², КП бр. 607, место викано Рамниште, катастарска култура н-опозп5, со површина од 96 м², КП бр. 607, место викано Рамниште, катастарска култура н-опозп6, со површина од 66 м², КП бр. 607, место викано Рамниште, катастарска култура н-опозп7, со површина од 463 м², КП бр. 607, место викано Рамниште, катастарска култура н-опозп8, со површина од 422 м², КП бр. 607, место викано Рамниште, катастарска култура н-опозп9, со површина од 399 м², КП бр. 607, место викано Рамниште, катастарска култура н-опозп10, со површина од 6 м², КП бр. 607, место викано Рамниште, катастарска култура н-опозп11, со површина од 15044 м², КП бр. 607, место ви-

кано Рамниште, катастарска култура н-опозп12, со површина од 15141 м², КП бр. 607, место викано Рамниште, катастарска култура н-опозп13, со површина од 15121 м², КП бр. 607, место викано Рамниште, катастарска култура н-опозп14, со површина од 15283 м², КП бр. 607, место викано Рамниште, катастарска култура н-опозп15, со површина од 15183 м², КП бр. 607, место викано Рамниште, катастарска култура н-опозп16, со површина од 15046 м², КП бр. 607, место викано Рамниште, катастарска култура н-опозп17, со површина од 14932 м², КП бр. 607, место викано Рамниште, катастарска култура н-опозп18, со површина од 15056 м², КП бр. 607, место викано Рамниште, катастарска култура н-опозп4, со површина од 505 м², КП бр. 607, место викано Рамниште, катастарска култура зз, со површина од 66048 м², запишано во Имотен лист бр. 472 за КО Чашка-вон град.

Член 2

Договорот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2685/1
18 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1986.

Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и 51/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор со Друштво за производство и трговија БАЦО П-Т ДОО Богданци на земјоделско земјиште со вкупна површина од 6.667 м², кое се наоѓа на КП број 2344/2 место викано Керамидарница, катастарска култура зз н-опозп1 со површина од 4.337 м², КП број 2344/2 место викано Керамидарница, катастарска култура дпнз со површина од 2330 м² запишано во Имотен лист бр. 128 за КО Смоквица.

Член 2

Договорот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2685/2
18 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1987.

Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и 51/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор со Друштво за земјоделие, трговија и услуги КАНЕТ АГРО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на земјоделско земјиште со вкупна површина од 582.354 м², кое се наоѓа на КП број 1472/2 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15159 м², КП број 1473 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-опозп1 со површина од 537 м², КП број 1473 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-опозп2 со површина од 114 м², КП број 1473 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-опозп3 со површина од 13 м², КП број 1473 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-опозп4 со површина од 190 м², КП број 1473 место викано Горни кр, катастарска култура зз н класа 5 со површина од 5250 м², КП број 1474/7 место викано Горни кр, катастарска култура зз н, класа 5, со површина од 227.218 м², КП број 1474/7 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-опозп1 со површина од 418 м², КП број 1474/7 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-опозп2 со површина од 1322 м², КП број 1474/7 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-опозп3 со површина од 104 м², КП број 1474/8 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-о1 со површина од

14950 м², КП број 1474/9 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-о1 со површина од 14951 м², КП број 1474/10 место викано Горни кр, катастарска култура зз н, класа 5, со површина од 1974 м², КП број 1474/11 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15149 м², КП број 1474/12 место викано Горни кр, катастарска култура зз н, класа 5, со површина од 3958 м², КП број 1474/13 место викано Горни кр, катастарска култура зз н, класа 5, со површина од 15254 м², КП број 1474/14 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15139 м², КП број 1474/15 место викано Горни кр, катастарска култура зз н, класа 5, со површина од 5528 м², КП број 1474/15 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-опозп1 со површина од 446 м², КП број 1474/15 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-опозп2 со површина од 109 м², КП број 1474/16 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15097 м², КП број 1474/17 место викано Горни кр, катастарска култура зз н, класа 5 со површина од 4680 м², КП број 1474/18 место викано Горни кр, катастарска култура зз н, класа 5, со површина од 13027 м², КП број 1474/18 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-опозп1 со површина од 587 м², КП број 1474/18 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-по2 со површина од 821 м², КП број 1474/19 место викано Горни кр, катастарска култура зз н, класа 5, со површина од 7956 м², КП број 1474/20 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15153 м², КП број 1474/21 место викано Горни кр, катастарска култура зз н, класа 5, со површина од 3939 м², КП број 1474/22 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15169 м², КП број 1474/23 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15265 м², КП број 1474/24 место викано Горни кр, катастарска култура зз н, класа 5, со површина од 5889 м², КП број 1474/25 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15171 м², КП број 1474/26 место викано Горни кр, катастарска култура зз н, класа 5, со површина од 5501 м², КП број 1474/26 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-опозп1 со површина од 426 м², КП број 1474/26 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-опозп2 со површина од 109 м², КП број 1474/27 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15026 м², КП број 1474/28 место викано Горни кр, катастарска култура зз н, класа 5 со површина од 5925 м², КП број 1474/29 место викано Горни кр, катастарска култура зз со површина од 14211 м², КП број 1474/30 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15160 м², КП број 1474/31 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15067 м², КП број 1474/32 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15218 м², КП број 1474/33 место викано Горни кр, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15148 м², новоформирана КП број 1471/8 како дел од КП 1471/1 согласно геодетски елаборат број 0801-181/3 од 15.12.2018 годена направен од Друштво за геодетски работи, консалтинг, проектирање и проценка ГЕО ТОПО КАТ ДОО Подружница Неготино за место викано Горни кр, катастарска култура н со површина од 30026 м², запишано во Имотен лист бр. 1467 за КО Негорци.

Член 2

Договорот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2685/3
18 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1988.

Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и 51/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор со Друштво за производство, трговија и услуги Друштво за производство, трговија и услуги ДИМ-КОМЕРЦ ДООЕЛ Валандово на земјоделско земјиште со вкупна површина од 94.935 м², кое се наоѓа на КП бр. 11799/3, место викано Црквица, катастарска култура н-опозп5, со површина од 687 м², КП бр. 11799/3, место викано Црквица, катастарска култура н-опозп8, со површина од 6 м², КП бр. 11799/3, место викано Црквица, катастарска култура н, класа 3, со површина од 33336 м², КП бр. 11799/3, место викано Црквица, катастарска култура н-опозп3, со површина од 10 м², КП бр. 11810/2, место викано Воденичар, катастарска култура н, класа 3, со површина од 1666 м², КП бр. 11911/2, место викано Црквица, катастарска култура н, класа 3, со површина од 2817 м², запишано во Имотен лист бр. 5205 за КО Богданци и КП бр. 11800, место викано Воденичар, катастарска култура н-о1, со површина од 10603 м², КП бр. 11801, место викано Воденичар, катастарска култура н-о1, со површина од 14839 м², КП бр. 11809, место викано Воденичар, катастарска култура н-о1, со површина од 15056 м², КП бр. 11911/1, место викано Воденичар, катастарска култура н-о1, со површина од 15218 м², КП бр. 11799/5, место викано Црквица, катастарска култура н-опозп1, со површина од 324 м², КП бр. 11799/6,

место викано Црквица, катастарска култура н-опозп1, со површина од 27 м², КП бр. 11799/7, место викано Црквица, катастарска култура н-опозп1, со површина од 16 м², КП бр. 11799/8, место викано Црквица, катастарска култура н-опозп1, со површина од 146 м², КП бр. 11799/9, место викано Црквица, катастарска култура н-опозп1, со површина од 172 м², запишано во Имотен лист бр. 5300 за КО Богданци.

Член 2

Договорот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2685/4
18 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1989.

Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и 51/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор со Друштво за производство, трговија и услуги ГРАДИНАР АД увоз-извоз Свети Николе на земјоделско земјиште со вкупна површина од 335.859 м², кое се наоѓа на КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-по1 со површина од 216 м², КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп2 со површина од 510 м², КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп3 со површина од 457 м², КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп4 со површина од 151 м², КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп5 со површина од 449 м², КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп7 со површина од 17 м², КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп8 со површина од 6 м², КП број

440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп9 со површина од 16 м2, КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп10 со површина од 32 м2, КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп11 со површина од 32 м2, КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп12 со површина од 31 м2, КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп13 со површина од 94 м2, КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп14 со површина од 45 м2, КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп15 со површина од 11 м2, КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп16 со површина од 33 м2, КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп17 со површина од 4 м2, КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп18 со површина од 33 м2, КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп19 со површина од 7 м2, КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура зз со површина од 16180 м2, КП број 440/2 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп1 со површина од 351 м2, КП број 440/2 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп2 со површина од 16 м2, КП број 440/2 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп3 со површина од 28 м2, КП број 440/2 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп4 со површина од 23 м2, КП број 440/2 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп5 со површина од 105 м2, КП број 440/2 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп6 со површина од 9 м2, КП број 440/2 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н, класа 2 со површина од 22682 м2, КП број 440/3 место викано Јан Трло-стакленик, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15049 м2, КП број 440/4 место викано Јан Трло-стакленик, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15114 м2, КП број 440/5 место викано Јан Трло-стакленик, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15090 м2, КП број 440/6 место викано Јан Трло-стакленик, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15064 м2, КП број 440/7 место викано Јан Трло-стакленик, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15114 м2, КП број 440/8 место викано Јан Трло-стакленик, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15095 м2, КП број 440/9 место викано Јан Трло-стакленик, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15101 м2, КП број 440/10 место викано Јан Трло-стакленик, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15089 м2, КП број 440/11 место викано Јан Трло-стакленик, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15063 м2, КП број 440/12 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15169 м2, КП број 440/13 место викано Јан Трло-стакленик, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15200 м2, КП број 440/14 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15119 м2, КП број 440/15 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н, класа 2 со површина од 20173 м2, КП број 440/16 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н, класа 2, со површина од 3644 м2, КП број 440/18 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н, класа 5, со површина од 32422 м2, КП број 440/19 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н, класа 2, со површина од 24531 м2, КП број 440/20 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н, класа 2 со површина од 6994 м2, КП број 440/21 место викано Јан

Трло, катастарска култура зз н, класа 5 со површина од 10719 м2, КП број 440/22 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н, класа 4 со површина од 8573 м2, КП број 440/22 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп1 со површина од 11 м2, КП број 440/22 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп2 со површина од 16 м2, КП број 580 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н, класа 3, со површина од 5911 м2, КП број 580 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-по1 со површина од 25 м2, КП број 580 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-по2 со површина од 15 м2 запишано во Имотен лист бр. 310 за КО Пеширово.

Член 2

Договорот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2685/5
18 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1990.

Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и 51/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор со Друштво за производство, трговија и услуги ЗЕЛЕНА КУКА ДОО с.Горни Подлог, Кочани на земјоделско земјиште со вкупна површина од 10.412 м2, кое се наоѓа на КП број 289 место викано Долни Лаки, катастарска култура зз н-о1 со површина од 1673 м2, КП број 289 место викано Долни Лаки, катастарска култура зз н, класа 1 со површина од 802 м2, КП број 267 место викано Долни Лаки, катастарска култура зз н-о1 со површина од 60 м2, КП број 267 место викано Долни Лаки, катастарска култура зз н, класа 1, со површина од 3753 м2, КП број

268 место викано Долни Лаки, катастарска култура зз н-о1 со површина од 147 м2, КП број 268 место викано Долни Лаки, катастарска култура зз н, класа 1, со површина од 3977 м2, запишано во Имотен лист бр. 960 за КО Долни Подлог.

Член 2

Договорот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2685/6
18 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1991.

Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и 51/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор со Друштво за земјоделство, производство, трговија и услуги ЕКО ОРАНЖЕРИИ АНСКА РЕКА ДОО увоз-извоз Валандово на земјоделско земјиште со вкупна површина од 424.867м2, кое се наоѓа на КП број 2959 место викано Под Ано, катастарска култура зз н, класа 2 со површина од 1684 м2, КП број 2960 место викано Под Ано, катастарска култура зз л, класа 3 со површина од 3421 м2, КП број 2961 место викано Под Ано, катастарска култура зз л, класа 3 со површина од 1107 м2, КП број 2963/1 место викано Под Ано, катастарска култура зз н, класа 2 со површина од 19473 м2, КП број 2963/1 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-по1 со површина од 131 м2, КП број 2963/1 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-по2 со површина од 164 м2, КП број 2963/1 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп3 со површина од 518 м2, КП број 2963/1 место викано Под Ано, катастарска култура зз

н-опозп4 со површина од 372 м2, КП број 2963/1 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп5 со површина од 384 м2, КП број 2963/1 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-по6 со површина од 76 м2, КП број 2963/1 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп7 со површина од 99 м2, КП број 2963/1 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп8 со површина од 99 м2, КП број 2963/1 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп12 со површина од 98 м2, КП број 2963/1 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп13 со површина од 64 м2, КП број 2963/1 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп14 со површина од 17 м2, КП број 2963/1 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп15 со површина од 21 м2, КП број 2963/6 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 776 м2, КП број 2963/7 дел согласно геодетски елаборат број 01-232/5_(2018) од 01.02.2019 година направен од Трговско друштво за геодетски работи Гео-Сигнал ДООЕЛ Валандово место викано Под Ано, катастарска култура зз н, класа 2 со површина од 20979 м2, КП број 2963/8 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 322 м2, КП број 2963/9 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 7759 м2, КП број 2963/10 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 2174 м2, КП број 2963/11 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 927 м2, КП број 2963/12 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 913 м2, КП број 2963/13 место викано Под Ано, катастарска култура зз н, класа2 со површина од 14538 м2, КП број 2963/13 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп1 со површина од 52 м2, КП број 2963/13 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп2 со површина од 387 м2, КП број 2963/13 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп3 со површина од 390 м2, КП број 2963/13 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп4 со површина од 99 м2, КП број 2963/13 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп5 со површина од 36 м2, КП број 2963/13 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп6 со површина од 20 м2, КП број 2963/13 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп7 со површина од 99 м2, КП број 2963/13 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп8 со површина од 9 м2, КП број 2963/14 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15354 м2, КП број 2963/15 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15016 м2, КП број 2963/16 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15089 м2, КП број 2963/17 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15148 м2, КП број 2963/18 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15197 м2, КП број 2963/19 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15103 м2, КП број 2963/20 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 14937 м2, КП број 2963/21 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15316 м2, КП број 2963/22 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15317 м2, КП број 2963/23 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15015 м2, КП број 2963/24 место

викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15088 м2, КП број 2963/25 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15139 м2, КП број 2963/26 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15265 м2, КП број 2963/27 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15086 м2, КП број 2963/28 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 14993 м2, КП број 2963/29 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15239 м2, КП број 2963/30 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 14908 м2, КП број 2963/31 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 14607 м2, КП број 2963/32 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15107 м2, КП број 2963/33 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 12860 м2, КП број 2963/34 место викано Под Ано, катастарска култура зз н, класа 2 со површина од 6075 м2, КП број 2963/34 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп1 со површина од 412 м2, КП број 2963/34 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп2 со површина од 57 м2, КП број 2963/34 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп3 со површина од 57 м2, КП број 2963/34 место викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп4 со површина од 18 м2, КП број 2963/35 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 1400 м2, КП број 2963/36 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 734 м2, КП број 2963/37 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 615 м2, КП број 2963/38 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 2007 м2, КП број 2963/39 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 610 м2, КП број 2963/40 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 732 м2, КП број 2963/41 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 728 м2, КП број 2963/42 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 1873 м2, КП број 2963/43 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 733 м2, КП број 2963/44 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 734 м2, КП број 2963/45 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 643 м2, КП број 2963/46 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 1952 м2, КП број 2963/47 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 672 м2, КП број 2963/48 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 716 м2, КП број 2963/49 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 1323 м2, КП број 2963/50 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 715 м2, КП број 2963/51 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 611 м2, КП број 2963/52 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 2011 м2, КП број 2963/53 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 695 м2, КП број 2963/54 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 697 м2, КП број 2963/55 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 707 м2, КП број 2963/56 место викано Под Ано, катастарска култура зз

дпнз со површина од 1878 м2, КП број 2963/57 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 721 м2, КП број 2963/58 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 695 м2, КП број 2963/59 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 721 м2, КП број 2963/60 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 1881 м2, КП број 2963/61 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 700 м2, КП број 2963/62 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 924 м2, КП број 2963/63 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 2645 м2, КП број 2963/64 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 927 м2, КП број 2963/65 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 333 м2, КП број 2963/66 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 697 м2, КП број 2963/67 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 149 м2, КП број 2963/68 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 553 м2, КП број 2963/69 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 1199 м2, КП број 2963/70 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 361 м2, КП број 2963/71 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 1148 м2, КП број 2963/72 место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 693 м2, запишано во Имотен лист бр. 1676 за КО Валандово Вон Град и КП број 662/2 место викано Мичков Мост, катастарска култура зз н-о1 со површина од 451 м2, КП број 662/3 место викано Мичков Мост, катастарска култура зз н со површина од 1049 м2, КП број 662/4 место викано Мичков Мост, катастарска култура зз н-о1 со површина од 2407 м2, КП број 662/5 место викано Мичков Мост, катастарска култура зз дпнз со површина од 216 м2, запишано во Имотен лист бр. 456 за КО Брајковци.

Член 2

Договорот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2685/7
18 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1992.

Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и 51/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор со Друштво за услуги, угостителство и трговија ОАЗА МИНЕРАЛИ ДООЕЛ Штип на земјоделско земјиште со вкупна површина од 31.818м², кое се наоѓа на КП број 22/12 место викано Гладно Поле, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15083 м², запишано во Имотен лист бр. 20246 за КО Таринци, КП број 22/1 место викано Гладно Поле, катастарска култура зз н-по22 со површина од 64 м², КП број 22/1 место викано Гладно Поле, катастарска култура зз н-по23 со површина од 1591 м², и новоформирана КП број 22/16 место викано Гладно Поле, катастарска култура зз н, класа 2 како дел од КП 22/1 со површина од 15080 м², согласно геодетски елаборат Д.бр. 08-63/19 од 21.1.2019 година изработен од Алфа-геодет прима ДООЕЛ Штип запишано во Имотен лист бр. 20263 за КО Таринци.

Член 2

Договорот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2685/8
18 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1993.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР****Член 1**

Да се изврши продажба на движна ствар - патничко моторно возило, сопственост на Управниот суд Скопје, АУДИ А4, тип 1.9 TDI, година на производство 2001 година, со регистарски број SK 5044 AB, со број на шасија SKZZ8EZ1A028657, број на мотор AWX 007574, сила на мотор 96 KW.

Член 2

Продажбата на движната ствар од член 1 од ова одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно – правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената на Проценителска кука „ШУМАТЕВИ“ ДООЕЛ – СКОПЈЕ, Реф.бр.19108 од 8.4.2019 година, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар во износ од 92.250,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 92.250,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3831/1
18 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1994.

Врз основа на член 54 став 10 од Законот за ученичкото стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и 20/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 25 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СТИПЕНДИСТИТЕ И ВИСИНАТА НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ЗАПИШАНИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдува бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година.

Член 2

Бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година е следниот:

Реден број	Вид на стипендија	Број на стипендии	Месечен износ на стипендијата во денари
1	Стипендија за талентирани ученици - спортисти	100	2.970
2	Стипендија за талентирани ученици од средното образование	100	2.970
3	Стипендија за ученици со посебни потреби	100	2.750
4	Стипендија за социјална поддршка на ученици	400	2.200
5	Стипендија за ученици - деца без родители	50	2.750
6	Стипендија за ученици кои реализираат наставни програми од угостителско-туристичката струка	15	2.200
7	Стипендии за ученици Роми		
	7.1 Стипендија за ученици кои имаат среден успех од 4.50 до 5.00	200	2.200
	7.2 Стипендија за ученици кои имаат среден успех од 3.50 до 4.49	320	1.500
	7.3 Стипендија за ученици кои имаат среден успех од 3.00 до 4.49	160	1.000
	7.4 Стипендија за ученици Роми со посебни потреби кои имаат среден успех од 3.00 до 5.00	50	1.000
	7.5 Мотивирачка стипендија за ученици Роми кои имаат среден успех од 2.00 до 2.99	150	600

Член 3

Се задолжува Министерството за образование и наука да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4823/1
25 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1995.

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА РЕСЕН

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Центар за социјална работа Ресен бр. 01-349/1, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 21.6.2019 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 04-4663/2
26 јуни 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1996.

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БЕРОВО

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Меѓуопштински центар за социјална работа Берово бр. 01-325/1, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 25.6.2019 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 04-4722/2
27 јуни 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1997.

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРУШЕВО

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Центар за социјална работа Крушево бр. 01-142/2, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 21.6.2019 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 04-4725/2
26 јуни 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1998.

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НЕГОТИНО

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино бр.02-417/4, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 24.6.2019 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 04-4728/2
26 јуни 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1999.

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРИВА ПАЛАНКА

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка бр. 02-422, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 25.6.2019 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 04-4730/2
28 јуни 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

2000.

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и социјална политика донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СВЕТИ НИКОЛЕ

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе бр. 01-663/1, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 24.6.2019 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 04-4753/2
28 јуни 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

2001.

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и социјална политика донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУМИЦА

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица бр. 02-1034/2, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 25.6.2019 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 04-4755/2
27 јуни 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

2002.

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и социјална политика донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУГА

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Меѓуопштински центар за социјална работа Струга бр. 02-209/2, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 26.6.2019 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 04-4789/2
28 јуни 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

2003.

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и социјална политика донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА МАКЕДОНСКИ БРОД

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски Брод бр. 02-245/2, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 24.6.2019 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 04-4806/2
28 јуни 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

2004.

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и социјална политика донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРИЛЕП

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп бр. 01-1375, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 28.6.2019 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 04-4810/2
1 јули 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2005.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на РСМ“ бр. 103/2019), а имајќи ги во предвид Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001...120/18), Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 8.7.2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин -	69,00 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	71,00 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	61,00 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	50,50 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	34,739 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од точката А на став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин -	28,880 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	30,671 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	29,343 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	29,594 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	27,350 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е и највисокиот надоместок за големопродажна маржа во износ од 1,20 денари/литар, односно 1,20 денари/килограм за мазутот М-1 НС.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместокот за највисока малопродажна маржа за Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98, Еуродизел БС и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) во износ од 4,60 денари/литар, и вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати, со исклучок за мазутот М-1 НС.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин -	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	0,030 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	0,040 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

- Моторен бензин -	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	0,300 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	0,300 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин -	22,075 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	21,978 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	15,472 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	6,313 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 9.7.2019 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-2535/1
8 јули 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

2006.

Врз основа на член 191, став (4) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 7, став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), а постапувајќи по Барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител бр. УП1 бр. 08-49/19 од 12 јуни 2019 година на Друштвото за производство, трговија и услуги М32 ЕНЕРГАНА ДОО увоз-извоз Скопје Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 јули 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги М32 ЕНЕРГАНА ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Лондонска бр.8, Скопје - Карпош, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повлас-

тен производител за термоелектроцентралата на биомаса „М32 ЕНЕРГАНА“ со планирана моќност до 1000 kW и со локација на КП бр.624/40, УПВНМ Амзабегово – Индустриска зона „Овче Поле“, КО Амзабегово – вон град, општина Свети Николе.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги М32 ЕНЕРГАНА ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Лондонска бр.8, Скопје - Карпош;
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-ВМ-236;

- назив на електроцентралата: термоелектроцентрала на биомаса „М32 ЕНЕРГАНА“;

- податоци за локација на електроцентралата: КП бр.624/40, УПВНМ Амзабегово – Индустриска зона „Овче Поле“, КО Амзабегово – вон град, општина Свети Николе;

- планирана моќност на електроцентралата: до 1000 kW (пет генераторски единици со моќност од 200 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 7.000.000 kWh;

- рок во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: три години од денот на влегување во сила на ова решение;

- датум на престанок на важење на ова решение: 3 јули 2022 година.

3. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.

4. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за секоја статусна промена, промена во сопственичката структура, промена на техничко-технолошкото работење и промена во формата, називот и седиштето, наведени во ова решение, согласно член 9 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.

5. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го запишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители коишто користат повластена тарифа.

6. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го доставува ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 бр. 08-49/19
3 јули 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

2007.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 4 и член 25 став (3) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 4 јули 2019 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СЛЕДЕЊЕ
НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ПАЗАРИТЕ НА
ЕНЕРГИЈА**

I Општи одредби

Член 1

Цели на Правилникот

(1) Со овој Правилник за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија (во понатамошниот текст: Правилник) се пропишува начинот и постапките за следење на функционирањето на пазарите на енергија преку следење на активности на операторите на преносите и дистрибутивните системи поврзани со функционирањето на пазарите на енергија во Република Северна Македонија и активностите на сите останати носители на лиценци за вршење на енергетски дејности.

(2) Следењето на функционирањето на пазарите на енергија го врши Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: РКЕ).

(3) Целта на следењето на функционирањето на пазарите на енергија е да се обезбеди и/или овозможи:

1) зголемување на ефикасноста, конкурентноста и транспарентноста на пазарите на енергија,

2) откривање на неправилностите, нарушување на конкуренцијата и нелојалната конкуренција на пазарот,

3) проценка на исполнувањето на обврските за обезбедување на сигурност во снабдувањето од страна на вршителите на регулирани енергетски дејности и

4) откривање на активности на пазарите на енергија спротивни на законите, другите прописи и обврските утврдени во лиценците за вршење на енергетските дејности.

(4) Ако при следењето на состојбите и функционирањето на пазарите на енергија РКЕ утврди неправилност, донесува одлука со која се наложува преземање на соодветни задолжителни мерки, вклучително и забрана на конкретното неправилно однесување на вршител на енергетска дејност, со цел да се обезбеди сигурност во снабдувањето, ефикасно, конкурентно и недискриминаторно функционирање на пазарите на енергија, како и заштитата на правата на потрошувачите и корисниците на енергетските системи. Во одлуката се наведуваат мерките кои што треба да бидат преземени од страна на вршителот на енергетска дејност, како и роковите во кои треба да бидат преземени овие мерки и обврската за доставување на извештаи за преземените мерки.

(5) При вршењето на работите од ставот (4), РКЕ соработува со други надлежни државни органи и институции, како и со Регулаторниот одбор на Енергетската заедница, регулаторните тела за енергетика на договорните страни и учесниците во Енергетската заедница и со Секретаријатот на Енергетската заедница.

Член 2

Дефиниции

(1) Дефинициите за одделни изрази содржани во Законот за енергетика се применуваат и во овој Правилник.

(2) Одделни изрази употребени во овој Правилник го имаат следното значење:

1) барање на информации од страна на потрошувачите - барање на информации или совети од потрошувач до тело за постапување по жалби, или до единствениот информативен центар на давателот на услуги или до организација која дава информации на потрошувачите;

2) биланс на енергија - преглед на енергијата што влегува во еден енергетски систем, енергијата што излегува од системот и загубите на енергија, ако постојат;

3) домаќинства потрошувачи на електрична енергија - домаќинства потрошувачи на електрична енергија, групирани според годишната потрошувачка на електрична енергија (според класификацијата на EUROSTAT) во 5 групи;

4) домаќинства потрошувачи на природен гас - домаќинства потрошувачи на природен гас, групирани според годишната потрошувачка на природен гас (според класификацијата на EUROSTAT) во 3 групи;

5) индустриски потрошувачи на електрична енергија - потрошувачи на електрична енергија што не припаѓаат во категоријата домаќинства (индустриски и комерцијални потрошувачи) и се групирани во 7 групи (според класификацијата на EUROSTAT), во зависност од нивната годишна потрошувачка на електрична енергија;

6) индустриски потрошувачи на природен гас - потрошувачи на природен гас што не припаѓаат на категоријата домаќинства (индустриски и комерцијални потрошувачи) и се групирани во 6 групи (според класификацијата на EUROSTAT), во зависност од нивната годишна потрошувачка на природен гас;

7) мал потрошувач - потрошувач на електрична енергија, односно природен гас е субјект чиј просечен број на вработени во последните две пресметковни години е помалку од 50 вработени и има вкупен годишен приход помал од два милиони евра во денарска противвредност, со исклучок на производителот на електрична енергија и операторот на системот за пренос и системот за дистрибуција на електрична енергија односно природен гас;

8) носител на лиценца - лице на кое РКЕ му издава лиценца за вршење на енергетска дејност во согласност со Законот за енергетика;

9) оператор на систем - подразбира оператор на електродистрибутивниот систем или оператор на електропреносниот систем кога станува збор за електрична енергија, оператор на систем за пренос на природен гас или оператор на систем за дистрибуција на природен гас кога станува збор за природен гас или оператор на систем за дистрибуција на топлинска енергија кога станува збор за топлинска енергија;

10) пазари на енергија - пазар на електрична енергија, пазар на природен гас, пазар на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт и пазар на топлинска енергија;

11) пазар на енергија на големо - пазар за продажба и купување на енергија што ги опфаќа трансакциите остварени меѓу производителите, трговците, снабдувачите и потрошувачите што самостојно учествуваат на пазарот;

12) пазар на енергија на мало - пазар за продажба на енергија на потрошувачи што ги опфаќа трансакциите меѓу снабдувачите и потрошувачите;

13) период на известување - временски период за којшто се однесуваат податоците и информациите коишто ги доставуваат носителите на лиценци;

14) потрошувач-производител - го има значењето утврдено со Правилникот за обновливи извори на енергија, донесен врз основа на Законот за енергетика;

15) приговор на потрошувачите - изразување (преку различни можни форми: писмо, електронска пошта, телефонски повик, физички побарувања) на незадоволство на потрошувачите;

16) снабдување со енергија - продажба на енергија на потрошувачите, а може да вклучува и трговија со енергија;

17) снабдувач со енергија - носител на лиценца кој ги снабдува потрошувачите со енергија и кој може да врши трговија со енергија;

18) снабдувач во краен случај - снабдувач со електрична енергија или природен гас што има обврска за обезбедување јавна услуга снабдување во краен случај со електрична енергија или природен гас, под услови утврдени во Законот за енергетика;

19) снабдувач со природен гас со обврска за јавна услуга - снабдувач со природен гас за домаќинствата и малите потрошувачи со обврска за јавна услуга, избран на тендерска постапка спроведена според Законот за енергетика;

20) странски трговец или снабдувач – подружница на странско лице што е запишана во Регистарот на странски трговци и снабдувачи со електрична енергија и природен гас што го води РКЕ;

21) трговија со енергија - купување на енергија за понатамошна продажба на пазарите на енергија на големо;

22) универзален снабдувач - носител на лиценца за снабдување со електрична енергија врз основа на обврската за обезбедување на универзалната услуга снабдување на домаќинствата и малите потрошувачи, избран врз основа на Законот за енергетика.

(3) Листа на кратенки кои се користат во овој Правилник се:

- ЕЕС – Електроенергетски систем,
- ОДС(и) – Оператор(и) на дистрибутивни систем(и), вклучувајќи ги и операторите на затворените дистрибутивни системи,
- ОЕПС – Оператор на електропреносниот систем,
- ОИЕ – Обновливи извори на енергија,
- ОПЕЕ – Оператор на пазар на електрична енергија,
- ООПЕЕ – Оператор на организиран пазар на електрична енергија,
- ОСД(и) – Оператор(и) на системот за дистрибуција на природен гас, вклучувајќи ги и операторите на затворените дистрибутивни системи,
- ОСП – Оператор на системот за пренос на природен гас,
- ОППГ – Оператор на пазарот на природен гас
- РКЕ – Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија,
- SAIDI – Индикатор за просечно времетраење на прекини во дистрибутивниот систем за електрична енергија,
- SAIFI – Индикатор за просечен број на прекини по потрошувач во дистрибутивниот систем за електрична енергија,
- EUROSTAT – Канцеларија за статистика на ЕУ.

Член 3

Примена на Правилникот

(1) Следењето на функционирањето на пазарите на енергија претставува збир на активности кои што се однесуваат на собирање, обработка и анализа на податоци и информации, како и објавување на информации за:

1) исполнувањето на законски утврдените обврски на вршителите на регулирани енергетски дејности коишто се однесуваат на обезбедување на сигурност во снабдувањето со електрична енергија, природен гас и топлинска енергија,

2) функционирањето на пазарите на енергија со цел да се обезбеди нивно унапредување и сигурност во снабдувањето со енергија,

3) примената на правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети и за управување со загушувањата во системите за пренос на електрична енергија и природен гас, вклучувајќи ги интерконективните водови, во согласност со обврските на Република Северна Македонија преземени со ратификуваните меѓународни договори,

4) примената на правилата за организирање на балансирањето на електроенергетскиот систем и правилата за организирање на балансирањето на системот за природен гас, како и обезбедувањето на услугите за балансирање на електричната енергија и природниот гас,

5) реализацијата на плановите подготвени од страна на операторите на преносните и дистрибутивните системи за енергија кои се однесуваат на намалувањето на загубите во соодветниот енергетски систем, и по потреба ревизија на овие планови,

6) пристапот до мрежите за новите производни постројки за производство на електрична енергија, особено отстранување на пречките кои би можеле да го оневозможат пристапот на нови учесници на пазарот на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија,

7) приоритетно диспечираниите количини на електрична енергија и за ограничувањата на приоритетниот пристап на мрежата и/или приоритетното диспечирање,

8) условите за пристап до капацитетите за складирање во системот за пренос на природен гас и другите системски услуги за природен гас,

9) употребата на приходите остварени од управувањето со загушувањето во системите за пренос на електрична енергија и природен гас,

10) употребата на приходите од надоместоците за пристап и приклучување на мрежите за пренос и дистрибуција на енергија и нивно инвестирање во одржливост на мрежите,

11) времето што им е потребно на операторите на системите за пренос и дистрибуција за приклучување на нови корисници и за отстранување на дефекти,

12) усогласеноста на работењето на операторите на системите за пренос и дистрибуција на електрична енергија и природен гас со правилата за сигурност и доверливост на системите,

13) навременото објавување на сите релевантни информации од страна на операторите на системите за пренос и дистрибуција во согласност со прифатените меѓународни обврски и стандарди, поврзани со потрошувачката, производството, складирањето и загубите на енергија, управувањето со системите и интерконекциите, користењето на мрежата и распределбата на капацитетите на заинтересираните страни, балансирањето на побарувачката, процените и планираните количини на енергија и промените во структурата на капацитетите за производство, складирање и пренос на енергија,

14) нивото на транспарентност на цени за електрична енергија и природен гас на соодветните пазари,

15) финансискиот и реалниот обем на планираните и реализираните трансакции од страна на операторите на системите за пренос и дистрибуција на енергија како и трговците и снабдувачите со енергија,

16) промените на сопственичката структура на вршителите на енергетски дејности, а особено на операторите на системите за пренос и дистрибуција на енергија,

17) примената на тарифните системи и пропишаните тарифи,

18) примената на условите и надоместоците за приклучување на нови производни постројки во мрежата,

19) работењето на носителите на лиценци во однос на нивните обврски утврдени во издадените лиценци, вклучувајќи ги и работите поврзани со прекуграничниот пренос на електрична енергија и природен гас,

20) појавата на ограничувачки договорни обврски, вклучувајќи одредби за ексклузивност со кои може да се оневозможат потрошувачите да склучуваат договори истовремено со повеќе снабдувачи со енергија или кои може да им го ограничат правото на избор на снабдувач,

21) спроведувањето на мерките за заштита на правата на потрошувачите од страна на операторите на системите за пренос и дистрибуција, како и снабдувачите, особено во поглед на добивање на целосни и разбирливи информации во поглед на цените и тарифите што се во примена за домаќинствата, вклучувајќи ги начините на плаќање на сметките за потрошена енергија, исклучувањата на корисниците од системите, надоместоците за приклучоци на мрежите, постапувањата по приговорите и претставките доставени од потрошувачите, правата на потрошувачите да добијат податоци за сопствената потрошувачка и обезбедување на информации за потрошувачите што се однесуваат на нивните права,

22) остварувањето на придобивките за потрошувачите кои произлегуваат од ефикасното функционирање на пазарите на енергија, поттикнувањето на ефективната конкуренција и од преземените мерки за заштита на потрошувачите,

23) квалитетот на услугите кои ги даваат вршителите на енергетски дејности, вклучувајќи го начинот на кој се постапува со приговорите од потрошувачите,

24) спроведувањето на обврските за водење на одвоено сметководство за лицата кои вршат една или повеќе регулирани енергетски дејности или една или повеќе регулирани енергетски дејности и друга енергетска дејност или друга дејност, како и ефективното раздвојување на сметководствената евиденција во согласност со Законот за енергетика,

25) спроведувањето на програмите за усогласување на операторите на соодветните енергетски системи, со цел да се обезбеди недискриминација, транспарентност и објективност во функционирањето на пазарите на енергија,

26) редовноста на објавувањето на податоци за состојбите во електропреносниот систем и нивното доставување до соодветните меѓународни тела,

27) инвестициите во капацитети за производство на електрична енергија во однос на сигурноста на снабдувањето со енергија,

28) спроведувањето на заштитни мерки во случаи на кризна состојба и мерките утврдени во Програмата за заштита на ранливи потрошувачи,

29) техничката соработка меѓу операторите на системите за пренос, операторите на пазарите на електрична енергија и природен гас со соодветните оператори од договорните страни и учесниците во Договорот за Енергетската заедница.

Член 4

Начин на спроведување

(1) Носителите на лиценци се обврзани да доставуваат до РКЕ податоци и информации утврдени во овој Правилник потребни за следење на функционирањето на енергетските пазари на начин, во форма и според условите утврдени од РКЕ.

(2) По исклучок на ставот (1), податоци за месечно производство на електрична енергија не доставуваат носителите на лиценци за производство на електрична енергија на кои им е одобрено користење на повластени тарифи.

(3) РКЕ ги утврдува и ги објавува на својата веб страница типските обрасци на кои што се доставуваат информациите и податоците од ставот (1), како и инструкциите за начинот на преземање на обрасците, начинот на наведување на податоците и информациите во обрасците и доставувањето на обрасците.

(4) РКЕ ја објавува промената на обрасците и инструкциите за начинот на доставување на податоците и информациите во променетите обрасци на својата веб страница најдоцна 90 дена пред крајниот рок за доставување на податоците што се однесуваат на пазарот на електрична енергија, односно 60 дена пред крајниот рокот за доставување на податоците за останатите пазари на енергија.

(5) Типските обрасци од ставот (3) се доставуваат исклучиво во електронска форма преку посебна веб платформа којашто ја воспоставува и одржува РКЕ.

(6) Податоците и информациите од ставот (1), по правило, се доставуваат најдоцна 30 дена од последниот календарски ден на периодот на известување, освен за податоците што се однесуваат на пазарот на електрична енергија за кои што рокот изнесува 60 дена, доколку во типските обрасци од ставот (3) не се утврдени поинакви рокови за доставување.

(7) Периодот на известување за кој се однесуваат типските обрасци од ставот (3), по правило, изнесува еден календарски месец, освен ако поинаку не е утврдено во овој Правилник или во типските обрасци од ставот (3).

(8) Периодот на известување за бројот на потрошувачи, количини и просечни цени на продадена енергија, како и тарифи за пренос и дистрибуција по групи потрошувачи според класификацијата на EUROSTAT изнесува шест месеци.

(9) Покрај податоците што се доставуваат до РКЕ преку типските обрасци од ставот (3), РКЕ може да побара од носителите на лиценци да доставуваат и други податоци и информации пропишани со лиценцата, и тоа:

1) годишни извештаи во електронска форма преку веб платформата од ставот (5) и

2) по потреба, податоци и информации во електронска или печатена форма што се неопходни за реализација на активностите од членот 3.

(10) Во смисла на овој Правилник, при утврдување на обврските за доставување податоци:

1) носителите на лиценци за енергетски дејности на коишто во лиценцата им е утврдена обврска за обезбедување на јавна услуга треба да доставуваат податоци на одделни обрасци пропишани за секоја енергетска дејност и/или јавна услуга, одделно и

2) странските трговци или снабдувачи ќе се смета дека се носители на лиценца соодветна на видот на дејноста со која се запишани во Регистарот на странски

трговци и снабдувачи со електрична енергија или природен гас и се должни да доставуваат податоци според овој Правилник.

(11) Лицата што истовремено поседуваат лиценца за трговија со електрична енергија и лиценца за снабдување со електрична енергија, односно лиценца за трговија со природен гас и лиценца за снабдување со природен гас, доставуваат податоци само на типските обрасци од ставот (3) наменети за снабдувачите, во кои ги вклучуваат и податоците што произлегуваат од нивните активности од трговијата.

(12) Сите податоци и информации доставени од страна на носителите на лиценци во согласност со овој Правилник, ќе се сметаат за доверливи и РКЕ ќе ги користи и чува на начин утврден со акт согласно со прописите за заштита на податоци.

(13) Заради обезбедување на ефикасно следење на функционирањето на пазарите на енергија РКЕ може да собира, користи и анализира податоци и информации и од други извори, а кои што ќе ги користи и објавува во согласност со закон, друг пропис и прифатените меѓународни стандарди.

Член 5

Извештаи за следење на функционирањето на пазарите на енергија

(1) Врз основа на податоците и информациите собрани и анализирани во согласност со овој Правилник, РКЕ во согласност со Законот за енергетика, најмалку еднаш годишно подготвува и објавува извештаи за следење на функционирањето на енергетските пазари.

(2) Во извештаите од ставот (1), РКЕ ќе објавува само збирни информации по одделни индикатори. Доколку за определен индикатор збирните информации се добиени од помалку од три носители на лиценци за вршење на нерегулирани енергетски дејности, тие збирни информации нема да бидат објавени во извештаите.

Член 6

Веродостојност на доставените податоци

(1) Носителите на лиценци се должни, за секоја лиценца што им е издадена, да овластат лице коешто ќе биде задолжено за доставување на податоците и информациите од овој Правилник и комуникација со РКЕ преку електронска пошта и/или веб платформата.

(2) Овластувањето од ставот (1) се доставува на образец што содржи и изјава за веродостојност на податоците. Образецот од овој став се објавува на веб страницата на РКЕ.

(3) Образецот од ставот (2) носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности го доставуваат до РКЕ во електронска форма најдоцна седум дена од денот на влегување во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност.

(4) Носителите на лиценци се должни да ја известат РКЕ за евентуална промена на овластеното лице од ставот (1) преку доставување на нов образец од ставот (2) во рок од седум дена од настанатата промена.

(5) Сите податоци и информации доставени од овластеното лице од став (1) ќе се сметаат за точни и веродостојни, односно дека во целост одговараат на фактичката состојба.

(6) Носителите на лиценци за вршење енергетски дејности можат да достават корекција на веќе доставените податоци, најдоцна 30 дена од денот на доставување на податоците што се предмет на корекција, на начин утврден во инструкциите од членот 4 став (3).

II Пазар на електрична енергија

Член 7

Цели на следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија

(1) Следењето на состојбата на пазарот на електрична енергија се врши поодделно за:

1) структурата (вклучително и реструктурирањето) на пазарот на електрична енергија утврдена со закон, и
2) ефикасноста и функционирањето на пазарот на електрична енергија.

(2) Следењето на структурата на пазарот на електрична енергија од став (1) се врши од аспект на:

1) либерализацијата на пазарот на електрична енергија; и

2) постигнувањето на законски пропишаниот степен на функционална, финансиска и правна независност во вршењето на регулираната енергетска дејност на ОЕПС и ОДС(и) во однос на дејностите производство, трговија и снабдување.

(3) Следењето на ефикасноста на пазарот на електрична енергија од ставот (1) се врши со следење и анализа на однесувањето и активностите на учесниците во:

1) функционирањето на пазарот на големо;
2) функционирањето на пазарот на мало;
3) приклучување, пристап и користење на мрежите за пренос и дистрибуција на електрична енергија; и
4) квалитет на услугите за потрошувачите.

(4) Следењето на функционирањето на пазарот на големо се врши преку следење на производството на електрична енергија, увозот и преносот на електрична енергија и цените на пазарот на големо.

(5) Следењето на функционирањето на пазарот на мало се врши преку следење на цените на пазарот на мало и примената на постапката за промена на снабдувач.

(6) Следењето на квалитетот на услугите се состои од следење на: континуитетот во снабдувањето со електрична енергија, квалитет на напонот и квалитетот на мрежните и комерцијалните услуги.

Член 8

Функционалност на пазарот на електрична енергија

(1) Носителите на лиценци за трговија со енергија и/или снабдување со енергија, како и за пренос и дистрибуција на електрична енергија доставуваат податоци и информации за: број на снабдувани потрошувачи по соодветните групи на потрошувачи и предадени количини по соодветните групи потрошувачи.

(2) ОПЕЕ и ОДС(и) се обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на постапката за промена на снабдувач вклучувајќи податоци и информации за бројот на поднесени барања, потрошувачка на енергија во минатото на корисниците што бараат промена на снабдувач, извршени промени по групи на потрошувачи и почитување на пропишаните рокови за времетраење на постапката.

(3) При доставување на податоците за бројот на поднесени барања, извршени промени и времетраење на постапката, периодот за известување за ОПЕЕ изнесува дванаесет месеци.

(4) Носителите на лиценци за снабдување со електрична енергија доставуваат податоци за расположливоста и содржината на комерцијалните пакети што им ги нудат на своите клиенти.

Член 9

Функционална, финансиска и правна независност на операторите за пренос и дистрибуција на електрична енергија

(1) ОЕПС и ОДС(и) се обврзани, најдоцна до 28 февруари секоја година да доставуваат информации за претходната календарска година, за спроведување на програмите за усогласеност со кои што се обезбедува нивна целосна правна, финансиска, управувачка и функционална независност од работењето на вертикално интегрираните енергетски компании кон кои припаѓаат или со кои се поврзани, при:

1) вршењето на дејноста пренос во однос на дејностите производство, дистрибуција, трговија и снабдување,

2) вршењето на дејноста дистрибуција во однос на дејностите производство, пренос, трговија, снабдување и снабдување во краен случај со електрична енергија, во случаи кога се опслужуваат повеќе од 100.000 приклучени потрошувачи, како и

3) обезбедување на јавните услуги на начин со кој што се обезбедува недискриминираност, транспарентност и објективност во функционирањето на пазарот на електрична енергија.

Член 10

Производство на електрична енергија

(1) Носителите на лиценци за производство на електрична енергија се обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на производството на електрична енергија, вклучувајќи и податоци за:

1) инсталирана моќност и произведена електрична енергија од секоја електроцентрала, вклучувајќи ја и сопствената потрошувачка,

2) податоци за потрошувачка и трошоци на примарна енергија,

3) просечни продажни цени и количини на продадена електрична енергија по групи купувачи;

4) планирана и непланирана нерасположливост на производните единици и

5) податоци од барањата за исплата на премии за повластените производители што користат премии.

(2) ОПЕЕ е обврзан да доставува податоци и информации потребни за следење на производството од производителите на електрична енергија на кои им е одобрено користење на повластена тарифа, вклучувајќи и податоци за:

1) типот, единствениот регистарски број, називот на производителот, количините на електрична енергија и исплатите за секој повластен производител и

2) вкупните количини произведена електрична енергија и учеството на вкупната произведена електрична енергија од повластени производители во вкупната потрошувачка.

(3) ОДС(и) се обврзани да достават податоци за предадената и преземената електрична енергија во и од дистрибутивниот систем од потрошувачите-производители на електрична енергија.

Член 11

Увоз, пренос и дистрибуција на електрична енергија

(1) ОЕПС е обврзан да доставува податоци за следење на функционирањето на електропреносниот систем:

1) биланс на електрична енергија за електропреносниот систем;

2) расположливост на прекуграничните преносни капацитети и спроведување на постапките за нивно доделување; и

3) податоци за доделените прекугранични преносни капацитети, вкупниот приход и просечните цени за секоја граница.

4) податоци за количини и трошоци за системски услуги;

(2) ОЕПС е обврзан да доставува податоци и информации за остварени дебаланси во временски интервали и по балансни групи.

(3) ОДС(и) се обврзани да доставуваат податоци и информации за биланс на електричната енергија на дистрибутивниот систем.

(4) ОПЕЕ е обврзан да доставува податоци поврзани со комерцијалните аспекти на функционирањето на пазарот на големо со електрична енергија.

Член 12

Цени на електрична енергија и тарифи за пренос и дистрибуција

(1) Носителите на лиценци за трговија и снабдување со електрична енергија се обврзани да доставуваат податоци и информации за:

1) просечни набавни цени и количини на електрична енергија;

2) просечни продажни цени и количини на електрична енергија по групи на потрошувачи.

3) Носителите на лиценци за пренос или дистрибуција на електрична енергија се обврзани да доставуваат податоци и информации за:

4) тарифи и приходи од пренос, односно дистрибуција на електрична енергија и

5) просечни цени и количини на електричната енергија набавена за покривање на загубите.

(2) ООПЕЕ е обврзан да доставува податоци и информации потребни за следење на состојбите на организираниот пазар на електрична енергија за трансакциите и имплицитните аукции на капацитетите, податоци за понуди и побарувачка на организираниот пазар (количини и цени) и останати податоци што произлегуваат од пазарно спојување со други пазари на електрична енергија.

Приклучување, пристап и користење на преносните и дистрибутивни мрежи на електрична енергија

Член 13

Приклучување на мрежа

(1) ОЕПС и ОДС(и) се обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на приклучувањето на мрежите, вклучувајќи и податоци и информации за:

1) број на поднесени, одобрени и реализирани барања за приклучување на потрошувачи по групи потрошувачи, по категории приклучоци и по напонско ниво, како и за производители на електрична енергија;

2) надоместоци за приклучување и

3) број на исклучени корисници и причини за исклучување.

(2) При доставување на податоците за број на приклучоци по напонско ниво и број на исклучени потрошувачи, периодот на известување за ОЕПС изнесува дванаесет месеци.

Член 14

Пристап до мрежа

(1) ОЕПС и ОДС(и) се обврзани да доставуваат податоци и информации, потребни за следење на принципот на регулиран пристап на трета страна, вклучувајќи податоци за бројот на поднесени, одобрени и одбиени барања за пристап на мрежата со која управуваат.

Квалитет на услуги

Член 15

Континуитет на снабдување

(1) ОЕПС и ОДС(и) се обврзани, да доставуваат податоци и информации потребни за следење на континуитетот на снабдување со електрична енергија вклучувајќи и информации и податоци за:

1) број на планирани и непланирани прекини по напонско ниво;

2) времетраење на непланираните прекини по напонско ниво и

3) индикатори за следење на континуитетот на испорака на електрична енергија (SAIDI, SAIFI) за дистрибутивните системи.

Член 16

Квалитет на мрежните и комерцијалните услуги

1. Носителите на лиценци за дистрибуција и снабдување со електрична енергија се обврзани да доставуваат податоци и информации за:

1) број и вид на примени, одобрени и одбиени приговори, како и просечно време за одговор;

2) број и вид на поднесени барања за информации од потрошувачи; и

3) комуникација остварена со корисниците во вид на вкупен број телефонски јавувања, испратени електронски пораки од и кон потрошувачите, посети на кориснички центри и доставени писмени барања по групи потрошувачи.

(2) ОДС(и) се обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на квалитетот на напонот, вклучувајќи и информации и податоци за: број, вид и просечно време на одговор на поднесени приговори кои се однесуваат на проблеми поврзани со квалитетот на напонот.

(3) Носителите на лиценци за пренос, дистрибуција и снабдување со електрична енергија на барање на РКЕ се обврзани да доставуваат податоци за:

1) јавна достапност на информации за корисниците на преносниот систем и дистрибутивните системи во врска со приклучување и пристап до мрежата и

2) јавна достапност на информации за потрошувачите во врска со стандардните договори со снабдувачите, промена на условите за склучување договор, можностите за плаќање, цените, постапката за промена на снабдувач и постоење на контакт центар за корисници.

III Пазар на природен гас

Член 17

Цели на следење на функционирањето на пазарот на природен гас

(1) Следењето на функционирањето на пазарот на природен гас е поделено на следниве области:

1) структура и реструктурирање на пазарот на природен гас; и

2) ефикасно функционирање на пазарот на природен гас.

(2) Структурата на пазарот на природен гас се следи од аспект на:

1) состојба на пазарот на природен гас; и

2) постигнување на законски пропишаниот степен на функционална, финансиска и правна независност во вршењето на регулираната енергетска дејност на ОСП и ОСД(и).

(3) Следењето на ефикасноста на пазарот на природен гас се врши со следење и анализа на однесувањето и активностите на учесниците во:

1) функционирањето на пазарот на големо;

2) функционирањето на пазарот на мало;

3) приклучување, пристап и користење на мрежите за пренос и дистрибуција на природен гас; и

4) квалитетот на услугите за потрошувачите.

(4) Следењето на функционирањето на пазарот на природен гас на големо се врши преку собирање на податоци и информации за:

1) увоз и пренос на природен гас и

2) цените на природен гас на пазарот на големо.

(5) Следењето на функционирањето на пазарот на природен гас на мало се врши преку собирање и анализа на податоци и информации за:

1) цените на природен гас на пазарот на мало; и

2) спроведување на постапката за промена на снабдувач.

(6) Следењето на квалитетот на услугите на пазарот на природен гас се состои од собирање и анализа на податоци и подготвување извештаи за квалитетот на услугите на корисниците обезбедени од страна на ОСП, ОСД(и) и снабдувачите, особено за:

1) квалитетот на комерцијалните и мрежните услуги; и

2) континуитетот во снабдување со природен гас.

Член 18

Функционалност на пазарот на природен гас

(1) Носителите на лиценци за пренос на природен гас, организирање и управување со пазарот на природен гас, дистрибуција, снабдување и трговија со природен гас се обврзани да доставуваат податоци и информации за број на снабдувани потрошувачи по соодветните групи на потрошувачи (по групи производители на топлинска и/или електрична енергија, останати потрошувачи и домаќинства, а каде што е тоа применливо и за снабдувачи/трговци, дистрибуција и сопствена потрошувачка како и по групи индустриски потрошувачи и домаќинства) и продадени количини по соодветните групи потрошувачи.

(2) ОСП и ОСДи се обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на постапката за промена на снабдувач вклучувајќи податоци и информации за бројот на поднесени барања, потрошувачка на енергија во минатото на корисниците што бараат промена на снабдувач, извршени промени по групи на потрошувачи и почитување на пропишаните рокови за времетраење на постапката.

(3) При доставување на податоците за бројот на поднесени барања, извршени промени и времетраење на постапката, периодот за известување за ОСП изнесува дванаесет месеци.

(4) Носителите на лиценци за снабдување со природен гас доставуваат податоци за расположливоста и содржината на комерцијалните пакети што им ги нудат на своите клиенти.

Член 19

Функционална, финансиска и правна независност на операторите за пренос и дистрибуција на природен гас

(1) ОСП и ОСД(и) се обврзани најдоцна до 28 февруари секоја година, да доставуваат податоци и информации за претходната календарска година, за спроведување на програмите за усогласување со кои што се обезбедува нивна целосна правна, финансиска, управувачка и функционална независност од работењето на вертикално интегрираните енергетски компании кон кои припаѓаат или со кои се поврзани, при:

1) вршењето на дејностите пренос на природен гас во однос на дејностите, трговија, и снабдување;

2) вршењето на дејноста дистрибуција на природен гас во однос на дејностите трговија, и снабдување со природен гас, во случаи кога се опслужуваат повеќе од 100.000 потрошувачи, како и

3) обезбедување на јавните услуги на начин со кој што се обезбедува недискриминаторност, транспарентност и објективност во функционирањето на пазарот на природен гас.

Член 20

Увоз, пренос и дистрибуција на природен гас

(1) ОСП е обврзан да доставува податоци и информации за увозот и преносот на природен гас преку преносниот систем на Република Северна Македонија, расположливоста на капацитетите на гасоводите и спроведување на постапката за доделување на капацитетите, вклучувајќи и информации и податоци за:

- 1) биланс на природен гас за преносниот систем;
- 2) расположливост на капацитетите на интерконективните гасоводи; и
- 3) спроведување на постапките за доделување на капацитети, доделените капацитети на интерконективните гасоводи и нивните просечни цени.

4) тарифи за пренос на пренос на природен гас.

(2) ОППГ е обврзан да доставува податоци поврзани со организацијата на пазарот на природен гас, а особено податоци за:

- 1) учесници на пазарот на природен гас на големо,
- 2) остварени дебаланси во временски интервали и по балансни групи; и
- 3) надоместоци за дебаланси.

(3) ОСДи се обврзани да доставуваат податоци и информации за биланс на природниот гас во рамките на дистрибутивните системи со кои управуваат.

Член 21

Цени на природниот гас и тарифи за пренос и дистрибуција

(1) Носителите на лиценци пренос на природен гас, организација и управување со пазарот на природен гас, дистрибуција, трговија и снабдување со природен гас се обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на промената на цените на природниот гас, вклучувајќи и информации и податоци за:

1) просечни цени и количини на природниот гас кој го користат производителите на електрична и/или топлинска енергија;

2) просечни набавни цени и количини на природен гас;

3) просечни продажни цени и количини на природен гас по групи потрошувачи;

4) просечни цени и количини на природен гас набавен за системски услуги, загуби и сопствена потрошувачка;

5) тарифи и приходи од пренос и дистрибуција на природен гас.

Поврзување, пристап и користење на преносните и дистрибутивните мрежи на природен гас

Член 22

Приклучување на мрежа

(1) ОСП и ОСДи се обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на приклучувањето на мрежите, вклучувајќи и податоци и информации за:

- 1) број на поднесени, одобрени и реализирани барања за приклучување по групи потрошувачи;
- 2) надоместоци за приклучување и
- 3) број на исклучени корисници.

Член 23

Пристап до мрежа

(1) ОСП е обврзан да доставува податоци и информации потребни за следење на обезбедувањето на можноста за пристап до мрежата врз основа на начелото за регулиран пристап на трета страна, а особено за бројот на поднесени и одобрени барања за пристап и просечно време за одобрување на барањата.

Квалитет на услуги

Член 24

Континуитет во снабдувањето

(1) ОСП и ОСДи се обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на континуитетот на снабдување со природен гас, а особено:

- 1) број на планирани и непланирани прекини по соодветни групи потрошувачи; и
- 2) времетраење на планираните и непланираните прекини.

Член 25

Квалитет на комерцијалните и мрежните услуги

(1) Носителите на лиценца за снабдување, пренос и дистрибуција на природен гас се обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на квалитетот на комерцијалните и мрежните услуги, а особено:

1) број и вид на примени, одобрени и одбени приговори како и просечно време за одговор; и

2) број и вид на поднесени барања за информации од потрошувачи.

3) комуникација остварена со корисниците во вид на вкупен број телефонски јавувања, испратени електронски пораки од и кон потрошувачите, посети на кориснички центри и доставени писмени барања по групи потрошувачи.

(2) ОСП и ОСДи што управуваат дистрибутивни системи што не се поврзани со системот за пренос се обврзани да доставуваат податоци за структурата и енергетската вредност на увезениот, односно набавениот природен гас.

(3) Носителите на лиценца за трговија, снабдување, пренос и дистрибуција на природен гас на барање на РКЕ имаат обврска да достават податоци за:

1) јавна достапност на информации за потрошувачите во врска со стандардните договори со снабдувачите и промените во условите на договорите, цените, условите за плаќање и постапката за промена на снабдувач; и

2) јавна достапност на информации за корисниците на преносниот систем и дистрибутивните системи во врска со приклучување и пристап до мрежата.

IV Пазар на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт

Член 26

Цели на следење на пазарот

(1) Следењето на пазарот на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт се состои од следење, анализа и подготвување извештаи за условите поврзани со:

1) увоз, извоз и транспорт на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт;

2) преработка на сурова нафта, производство на нафтени деривати и производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива; и

3) функционирањето на пазарите на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

Член 27

Увоз, извоз и транспорт

(1) Носителите на лиценци за транспорт на сурова нафта преку нафтовод, транспорт на нафтени деривати преку продуктовод, трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, горива за транспорт и биогорива се обврзани да доставуваат податоци и информации за:

1) увезени и тргувани количини на сурова нафта, горива за намешување и биогорива и просечни цени;

2) пренесени сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт преку нафтовод, односно продуктовод.

Член 28

Преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати и горива за транспорт

(1) Носителите на лиценци за преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати и производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива, се обврзани да доставуваат податоци и информации за произведени количини по вид, продадените количини по вид и за просечните продажни цени на нафтени деривати по вид.

Член 29

Функционирање на пазарот сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт

(1) Носителите на лиценца за трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт се обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на пазарот на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт, вклучувајќи податоци и информации за набавените и продадените количини и просечните цени за набавка и продажба на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт по вид, како и земјата на потекло на увезените сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт по вид.

чувајќи податоци и информации за набавените и продадените количини и просечните цени за набавка и продажба на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт по вид, како и земјата на потекло на увезените сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт по вид.

V Пазар на топлинска енергија

Член 30

Цели на следење на пазарот

(1) Следењето на пазарот на топлинска енергија се состои од следење, анализа и известување за условите поврзани со:

- 1) регулирано производство на топлинска енергија;
- 2) производство на топлинска енергија;
- 3) дистрибуција на топлинска енергија;
- 4) снабдување со топлинска енергија;
- 5) постапка за промена на снабдувач;
- 6) трошоци за производство на топлинска енергија по тип на постројки; и
- 7) квалитет на услугата.

Член 31

Производство на топлинска енергија

(1) Носителите на лиценци за регулирано производство на топлинска енергија и производство на топлинска енергија се обврзани да доставуваат податоци и информации, потребни за следење на производството на топлинска енергија во периодот од октомври до април, вклучувајќи и податоци и информации за:

- 1) инсталирана моќност, производството на топлинска енергија од секоја производна единица, вклучувајќи ја и сопствената потрошувачка;
- 2) просечни количини и трошоци за горивата кои се користат за производство на топлинска енергија;
- 3) просечни количини и цени на продадена топлинска енергија;
- 4) непланирана нерасположливост на производните единици на производители; и
- 5) просечна температура на воздухот за подрачјето во кое регулираните производители испорачуваат топлинска енергија.

Член 32

Дистрибуција на топлинска енергија

(1) Носителите на лиценца дистрибуција на топлинска енергија се обврзани да доставуваат податоци и информации, потребни за следење на дистрибуцијата на топлинска енергија во периодот од октомври до април, вклучувајќи и информации за:

- 1) билансот на топлинска енергија,
- 2) тарифи и приходи од дистрибуција на топлинска енергија и
- 3) промената на снабдувачи, вклучувајќи го и бројот на реализирани промени на снабдувачи.

Член 33

Снабдување со топлинска енергија

(1) Носителите на лиценца за снабдување на топлинска енергија се обврзани да доставуваат податоци и информации поврзани со снабдување на топлинска енергија, вклучувајќи и податоци и информации за:

1) просечни количини и цени за набавка на топлинска енергија;

2) број на активни и исклучени мерни места кај потрошувачи по вид на мерно место (мерни места со потрошувачи од вид домаќинства, образование, останати потрошувачи и комбинирани мерни места со потрошувачи од повеќе видови);

3) инсталирана и ангажирана моќност и грејна површина по вид на потрошувач (домаќинства, образование и останати потрошувачи) за активни и пасивни потрошувачи;

4) податоци поврзани за бројот и отчитувањата на уредите за мерење на локално распределување на потрошувачката на топлинска енергија и

5) надоместок за ангажирана моќност и енергија.

Член 34

Промена на снабдувач

(1) Носителите на лиценца за снабдување на топлинска енергија се обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на промената на снабдувач, вклучувајќи го и бројот на реализирани промени на снабдувач.

Член 35

Континуитет на снабдување

(1) Носителите на лиценца за снабдување со топлинска енергија се обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на континуитетот на снабдување со топлинска енергија во периодот од октомври до април, вклучувајќи податоци за бројот на планирани и непланирани прекини во снабдувањето, како и времетраењето на непланираните прекини.

Член 36

Квалитет на мрежни и комерцијални услуги

(1) Носителите на лиценца за снабдување на топлинска енергија се обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на квалитетот на комерцијалните услуги, вклучувајќи и податоци и информации за:

6) број на поднесени, одобрени и реализирани барања за нови потрошувачи, за исклучување, за повторно вклучување и за промена на капацитет по вид на потрошувач и просечно време за реализација на барањата;

7) број и вид на примени, одобрени и одбиени приговори, како и просечно време за одговор на приговори поднесени од потрошувачи и

8) број на поднесени барања за информации.

(2) Носителите на лиценца за снабдување на топлинска енергија на барање на РКЕ се обврзани да достават податоци за јавна достапност на информации за потрошувачите во врска со стандардните договори со снабдувачите, цените и постапката за промена на снабдувач.

VI Преодни одредби

Член 37

(1) Обврската за доставување на извештаи, податоци и информации во согласност со овој Правилник започнува со влегувањето во сила на овој Правилник, а ќе се однесува на податоците за работењето на носителите на лиценци од 1 јули 2019 година.

(2) Носителите на лиценци што ја исполниле обврската и доставиле образец од членот 6 став (1) од Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/15 и 215/16), ќе се смета дека ја имаат исполнето обврската од членот 6 став (1) на овој Правилник.

VII Завршни одредби

Член 38

(1) Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/15 и 215/16).

(2) Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-2515/1

4 јули 2019 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

2008.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 13 и член 30 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 јули 2019 година, донесе

П Р А В И Л А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Во член 1 од Правилата за снабдување со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 172/18), по точката 4) се додава нова точка 4-а) која гласи:

„4-а) воспоставување, условите, начинот и постапката за користење на веб базираната платформа за споредба на цени (во понатамошниот текст: „платформа“), како и обврските кои снабдувачите ги имаат при користење на платформата.“

Член 2

Во член 4 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Покрај задолжителните одредби во општите услови за снабдување од став (1) на овој член, договорот за снабдување со електрична енергија и предавање на вишокот произведена електрична енергија во електродистрибутивна мрежа кој го склучуваат потрошувачот-производител и снабдувачот кој го снабдува со електрична енергија (во понатамошниот текст: договор помеѓу потрошувач-производител и снабдувач) содржи и:

1) услови за предавање на вишокот произведена електрична енергија во електродистрибутивната мрежа и

2) податоци за објектот за производство на електрична енергија, и

3) приклучната точка и начинот на мерење на произведената и предадената електрична енергија во електродистрибутивната мрежа.“

Во ставот (2) кој станува став (3) по зборовите: „став (1)“ се додаваат зборовите: „договорот помеѓу потрошувач-производител и снабдувач од став (2)“.

Во ставот (3) кој станува став (4) по зборовите: „став (1)“ се додаваат зборовите: „и на договорот помеѓу потрошувач-производител и снабдувач од став (2)“.

Во ставот (4) кој станува став (5) по зборовите: „снабдувачот во краен случај“ се додаваат записка и зборовите: „како и образецот на договор помеѓу потрошувач-производител и снабдувач“.

Член 3

Во член 9 став (6) зборовите: „во рок од три“ се менуваат со зборовите „не подоцна од пет“.

Член 4

Во член 25 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Датумот на промена на снабдувач секогаш е на првиот ден од календарскиот месец, при што барањето што новиот снабдувач го доставува до операторот на соодветниот систем се поднесува најдоцна 15 работни дена пред датумот на промена на снабдувачот.“

Во ставот (2) кој станува став (3) бројот “10” се менува со број „5“.

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) По исклучок од ставот (3) од овој член доколку податоците за мерните места на потрошувачот наведени во барањето не се совпаѓаат со податоците на операторот, операторот во рок од 4 работни дена го известува новиот снабдувач дека е потребно да достави коригирани податоци за мерните места на потрошувачот во рамките на рокот од став (3) од овој член и притоа:

1) доколку новодоставените податоци се совпаѓаат со податоците на операторот, операторот постапува согласно став (3) од овој член;

2) доколку новодоставените податоци повторно не се совпаѓаат со податоците на операторот, операторот постапува согласно Член 26 од овие Правила.

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6) соодветно.

Член 5

Во член 27 по став (1) се додаваат два нови става (2) и (3) кои гласат:

„(2) Откако новиот снабдувач ќе го склучи договорот за снабдување со потрошувачот, снабдувачот има обврска да го извести операторот во рокот предвиден во став (1) од овој член.

(3) Откако ќе го добие известувањето од став (2) од овој член, операторот во рок од 5 работни дена, ја реализира промената на снабдувач.“

Во ставот (2) кој станува став (4) по зборовите „се применува од“ се додаваат зборовите “првиот ден во календарскиот месец“.

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6) соодветно.

По главата X се додава нова глава X-a и четири нови членови 56-a, 56-b, 56-v и 56-g кои гласат:

“X-a. ВЕБ БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА СПОРЕДБА НА ЦЕНИ

Цели на платформата

Член 56-a

(1) Платформата е алатка достапна на интернет која им дава можност на потрошувачите во секое време и без надоместок да имаат директен пристап до јасни, сеопфатни и ажурирани информации за цените на електрична енергија, периодот на траење на договорот за снабдување, фактурирањето, како и другите услуги поврзани со снабдувањето со електрична енергија, со цел да направат споредба на понудите од различни снабдувачи.

(2) Со цел потрошувачите приклучени на средно и ниско напонско ниво да направат споредба на понудите од снабдувачите и заради олеснување на нивниот избор на снабдувач, снабдувачот внесува понуда на платформата, која ги содржи следните елементи:

4) цени за електрична енергија по напонско ниво и период на испорака во текот на денот и/или годината, за секоја категорија на потрошувачи,

5) времетраење на договорите за снабдување,

6) кратка информација во врска со одредени комерцијални карактеристики на понудата, и

7) други услуги поврзани со снабдувањето со електрична енергија,

(3) Платформата им дава можност на потрошувачите да направат и споредба на понудите од снабдувачите со понудите од универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај.

(4) Платформата им обезбедува информации на потрошувачите постапки за промена на снабдувач кои ги применува снабдувачот, правата и обврските на потрошувачите, начините за заштеда на енергија и други информации за функционирањето на пазарот на електрична енергија на мало.

(5) Платформата ја воспоставува и одржува Регулаторната комисија за енергетика.

Користење на платформата

Член 56-б

(1) Регулаторната комисија за енергетика на секој снабдувач му доделува единствено корисничко име и лозинка за пристап и внесување на елементите од понудата на платформата.

(2) Снабдувачот на платформата може да внесе неограничен број на понуди.

(3) Со секое внесување на нова понуда за исто напонско ниво, ист период на испорака и исто времетраење на договорот за снабдување, снабдувачот ја повлекува претходно објавената понуда.

(4) Снабдувач кој во претходната година учествувал во вкупните продажби на пазарот на електрична енергија на мало со повеќе од 1%, внесува најмалку една понуда на платформата.

(5) При секое отворање на платформата од страна на потрошувачот понудите се прикажуваат по случаен избор.

(6) Платформата овозможува прикажување на понудите по азбучен ред според називот на снабдувачот, според висината на цената, како и според времетраењето на договорот за снабдување.

(7) Регулаторната комисија за енергетика на својата веб страница и на платформата објавува упатство за користење на платформата.

Останати елементи на понудата

Член 56-в

(1) Платформата овозможува прикажување индикативна крајна цена на електрична енергија од секој снабдувач за секоја категорија на потрошувачи, пресметана со примена на следните елементи:

1) цена на електрична енергија содржана во понудата на снабдувачот,

2) просечна цена на електрична енергија произведена од повластени производители од обновливи извори кои користат повластени тарифи,

3) тарифи за користење на услуги за пренос и дистрибуција на електрична енергија,

4) надоместок за оператор на пазар на електрична енергија, и

5) данок на додадена вредност.

(2) Регулаторната комисија за енергетика на јасен и видлив на начин на платформата објавува дека во крајната цена од став (1) на овој член не е вклучен надоместокот за јавно осветлување утврден со закон.

Заштита од злоупотреби

Член 56-г

(1) Регулаторната комисија за енергетика, во рок од 24 часа од внесувањето на понудата на платформата од страна на снабдувачот, ги проверува задолжителните елементи содржани во понудата.

(2) Ако во рокот од став (1) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека задолжителните елементи содржани во понудата значително отстапуваат од состојбите на пазарот на електрична енергија го известува снабдувачот за одбивање на понудата и ги наведува причините за одбивањето.

(3) Снабдувачот не може да склучи договор со потрошувачот по цена и под услови понеповолни од објавените на платформата.

(4) Ако Регулаторната комисија за енергетика утврди дека снабдувачот нуди договори за снабдување по цени повисоки од објавените на платформата забранува објавување на понудите од тој снабдувач за одреден временски период и презема мерки во согласност со Член 26 од Законот за енергетика.“

Преодни одредби

Член 4

(1) Врз основа на претходно склучен договор со снабдувачот на кој му е издадена лиценца за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи (во понатамошниот текст: снабдувач на тарифни потрошувачи) и лиценца за снабдување во краен случај со електрична енергија издадени од страна на Регулаторната комисија за енергетика согласно Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), Универзалниот снабдувач има право:

1) во фактурата за потрошена електрична енергија што ја издава како Универзален снабдувач да вклучи и заостанат долг (главен долг и камата за задоцнето плаќање) по основ на фактура доставена до потрошувач од страна на снабдувачот на тарифни потрошувачи, како и опомена пред исклучување и прекинување на снабдувањето во согласност со член 59 од овие правила, и

2) да побара од операторот на електродистрибутивниот систем да ја прекине испораката на електрична енергија на определен потрошувач којшто, во рок и на начин определен во договорот за снабдување со снабдувачот на тарифни потрошувачи, не ја платил фактурата доставена од снабдувачот на тарифни потрошувачи.

(2) Одредбите од овие правила со кои се уредуваат правата и обврските на снабдувачот на тарифни потрошувачи во однос на приговорите по фактурите издадени до датумот на престанување на важноста на лиценцата за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи, се применуваат до правосилноста на одлуките по тие приговори.

(3) По исклучок од став (2) од овој член, снабдувачот на тарифни потрошувачи може да го овласти универзалниот снабдувач да ги врши дејствијата од став (2) на овој член.

(4) Отпочнувањето на снабдувањето со електрична енергија од страна на универзалниот снабдувач на потрошувачите кои биле снабдувани со електрична енер-

гија од страна на снабдувачот на тарифни потрошувачи не се смета за промена на снабдувач во смисла на овие правила.

(5) Универзалниот снабдувач и снабдувачот на тарифни потрошувачи се должни со податоците за потрошувачите на Снабдувачот на тарифни потрошувачи да постапуваат во согласност со законот со кој се уредува заштитата на личните податоци.“

Член 5

Регулаторната комисија за енергетика, во рок од три месеци по отпочнувањето на примената на Член 106, став (1) од Законот за енергетика, на својата веб-страница ја објавува и ја става во функција платформата.

Завршна одредба

Член 6

Овие Правила влегуваат во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-2520/1
4 јули 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

КОМОРА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ СО СРЕДНО, ВИШО И ВИСОКО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2009.

Врз основа на член 262 ст.1 т.3 од Законот за здравствената заштита (Сл. весник на РМ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19) и член 7 од Статутот, Собранието на Комората на здравствени работници со средно, вишо и високо стручно образование на Република Северна Македонија, на одржаната седница на ден 19.02.2019 година, го донесе следниот

П Р А В И Л Н И К

ЗА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМОРА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ СО СРЕДНО, ВИШО И ВИСОКО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистарот на здравствени работници на Комората на здравствени работници со средно, вишо и високо стручно образование на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст К.З.Р), како и постапката за упис на здравствените работници во регистарот.

Член 2

Регистарот на податоци за здравствените работници со средно, вишо и високо образование од областа на медицината, стоматологијата и фармацијата во службена евиденција се води со цел истите К.З.Р да ги разменува со Министерството за здравство-Управа за електронско здравство, а истиот претставува посебна матична евиденција на здравствените работници.

II. ФОРМА НА РЕГИСТАРОТ НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ СО СРЕДНО, ВИШО И ВИСОКО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА

Член 3

Регистарот се состои од 7 (седум) книги со димензии 500мм x 420мм, односно секоја книга преставува посебен регистар кој се води за здравствените работници од струковите одбори кои се организирани во К.З.Р и тоа:

- Регистар на здравствени работници- медицински сестри;
- Регистар на здравствени работници- акушери;
- Регистар на здравствени работници -медицински лаборанти и санитарни техничари;
- Регистар на здравствени работници- физиотерапевти;
- Регистар на здравствени работници - радиолошки технологии;
- Регистар на здравствени работници- забни техничари и стоматолошки сестри и
- Регистар на здравствени работници- фармацевтски техничари.

На сите овие книги- регистри на насловната страна во горниот лев агол ќе стои следниот назив:

I. „КОМОРА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ СО СРЕДНО, ВИШО И ВИСОКО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - Скопје“

Во средишниот дел на книгите- регистри од став 1 од овој член ќе стојат следните називи:

1. „РЕГИСТАР НА ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ- МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ“.
2. „РЕГИСТАР НА ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ- АКУШЕРКИ“.
3. „РЕГИСТАР НА ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ- МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ И САНИТАРИ ТЕХНИЧАРИ“.
4. „РЕГИСТАР НА ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ- ФИЗИОТЕРАПЕВТИ“.
5. „РЕГИСТАР НА ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ- РАДИОЛОШКИ ТЕХНОЛОЗИ“.
6. „РЕГИСТАР НА ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ- ЗАБНИ ТЕХНИЧАРИ И СТОМАТОЛОШКИ СЕСТРИ“.

7. „РЕГИСТАР НА ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ- ФАРМАЦЕВТСКИ ТЕХНИЧАРИ“.

Страниците на секоја од посебните регистри се нумерирани.

Пред почетокот на водење на Регистарот се забележува вкупниот број на страници по што се заверува со печат на К.З.Р до кој стои потпис на овластеното лице за водење на регистарот.

II. СОДРЖИНА НА РЕГИСТРИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ СО СРЕДНО, ВИШО И ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОДБЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА

Член 4

Регистарот се води врз основа на пополнет и доставен Образец за упис на лице во соодветниот регистар, кој Образец е составен дел на овој Правилник, а во кој се содржани следните рубрики:

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

- име и презиме и пол
- датум на раѓање, место и ЕМБГ
- Државјанство
- адреса на живеење
- контакт телефон и е-маил
- работно место
- адреса на работно место
- Контакт телефон и е-маил од работното место
- Општина и град

ПОДАТОЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

- Средно образование (назив на установа)
- Година на матура и Стручно средно назив
- Датум на положен стручен испит и Уверение бр.
- Прв циклус студии
- Универзитет и ЕКТС
- Година на дипломирање и назив
- Датум на положен државен испит и Уверение бр.
- Втор циклус студии
- Универзитет и ЕКТС
- Година на магистрирње и назив
- Уверение број
- Трет циклус студии
- Универзитет и назив
- Година на докторирање и назив
- Уверение број
- Уверение за положен стручен испит

ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТНО ИСКУСТВО

- Вработен или невработен
- Моментална работна установа
- Претходни работни установи/години од-до
- Вкупен работен стаж
- Работно место/назив

ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ВО ЗДРУЖЕНИЈА

- Член на здружение да/не
- Назив на здружение
- Членува од и Секција
- Стручни сертификати и Учество во предавања

III. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ И ПОСТАПКА ЗА УПИС ВО СООДВЕТНИОТ РЕГИСТАР

Член 5

Здравствените работници на К.З.Р се запишуваат во регистарот врз основа на уредно пополнет и поднесен Образец за внес на лице во регистарот кој е составен дел од овој правилник, заедно со прилог документација и уплатница за платена административна такса која се плаќа на сметка на К.З.Р. , а доколку се исполнети условите за упис се изготвува потврда за уписо која се потврдува уписот во регистарот на К.З.Р.

Здравствените работници како прилог кон Образецот потребно е да ги достават следните документи:

- оригинал или фотокопија (заверена на Нотар) од сведителство или диплома за степенот на образованието,

- оригинал или фотокопија (заверена на Нотар) на уверението за положен стручен испит и доказ за државјанство.

Доколку здравствениот работник има завршено соодветно образование во соодветна образовна установа во странство, потребно со образецот и другите документи кои се пропишани во предходните ставки на овој член да достави:

- заверен превод на документите за завршеното образование;

- Решение за признавање на странската квалификација;

- Документ за положен или признат стручен испит од страна на надлежен од страна Министерство за здравство.

Член 6

К.З.Р и лицата овластени за водење на регистарот, покрај внесувањето на податоците во регистарот изготвуваат и лично досие за секој здравствен работник.

Во личното досие на здравствениот работник освен податоците од член 4 од овој Правилник се впишуваат и следни податоци:

- дата на упис во регистарот;

- дата на испис од регистарот

- дата на издавање на одобрение за самостојна работа;

- дата на продолжување на одобрение за самостојна работа;

- дата на привремено одземање на одобрението за самостојна работа, како и време на кое се одзема одобрувањето;

- дата на повторно издавање на одобрението;

- дата на трајно одземање на одобрение за самостојна работа;

- дата на промена податоците;

- податоци за постапките и одлуките на Судот на честа на Комората;

- податоци за правосилни пресуди на судот.

Заедно со личното досие на здравствениот работник, Комората може да води и дополнителни регистарски картони со останати податоци.

Член 7

Исправките при погрешното запишување во регистарот се евидентираат така што со црвено мастило се повлекува тенка линија преку погрешно запишаниот податок, а над црвената линија се запишуваат точните податоци.

Член 8

Внесувањето на податоците во соодветниот регистар го водат лица овластени од Извршниот одбор на Комората.

Член 9

Регистарот се води и електронски со помош на апликативна програма која е изготвена согласно потребите на регистарот.

Податоците кои електронски се впишуваат во апликативната програма се заштитени од неовластени измени и злоупотреби согласно правилата за заштита на електронските податоци.

Еден електронски запис содржи податоци за еден здравствен работник од соодветниот регистар.

Член 10

Во случај на погрешно внесување на податоци во електронскиот регистар, нема да се изврши исправка со измена на податоците во постојниот електронски запис туку исправката се прави така што се внесуваат податоците во нов електронски запис со назнака за поврзанооста со електронскиот запис за кој се однесува исправката.

Член 11

Внесувањето на податоците во електронската апликативна програма се потврдуваат со електронски потпис од овластеното лице за водење на регистарот, кое лице е одговорно и гарантира за веродостојноста на податоците, за неавторизираните пристапи или промена на податоците како и заштита на истите од злоупотреба или пак бришење.

Член 12

На Здравствените работници кои нема да ги достават сите потребни податоци и документи за впишување во регистарот на К.З.Р, ќе им се остави дополнителен рок да ја комплетираат својата пријава.

Член 13

За спорни податоци за упис одлучува претседателот на Комората.

Член 14

За секоја промена на податоците од членот 4 од овој Правилник, здравствениот работник е должен да ја извести Комората во рок од 30 дена од промената.

Член 15

По упис во Регистарот на секој член на К.З.Р ќе му се издаде членска картичка.

Членската картичка е со важност од шест години.

Собранието на К.З.Р, донесува одлука за обликот, содржината и начинот на користење на членската картичка.

Доколку членот во текот на годината не ја уплаќа чланарината, на крајот на календарската година, должен е да ја врати членската картичка. К.З.Р, а истата може да се врати откатко ќе се подмири долгот за членарината.

Член 16

Испис од регистарот на Комората е дозволен во следните случаи:

- на барање на членот
- врз основа на конечна одлука на судот на честа на Комората
- со престанување на работата на Комората
- Со смрт на здравствениот работник
- Во други случаи определени со закон и статутот на Комората.

Член 17

Комората се обврзува за сигурност и тајност на податоците и гарантира согласно на прописите за заштита на личните податоци.

Член 18

Одредбите од овој Правилник се применуваат на здравствените работници членови Комората на здравствени работници со средно, вишо и високо стручно образование на Република Северна Македонија.

Член 19

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласноста на министерот за здравство.

Комора на здравствени работници
со средно, вишо и високо стручно
образование
на Република Македонија,
Претседател,
Виолета Котевска, с.р.

19 февруари 2019 година
Скопје

Комора на здравствени работници со средно, вишо и високо стручно образование на Република Северна Македонија

№



Профил (мс, зт, фр, л, а, фт, рт)

**ОБРАЗЕЦ ЗА ВНЕС НА ЗДРАВСТВЕН РАБОТНИК ВО РЕГИСТАР
НА КОМОРА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ СО СРЕДНО, ВИШО И ВИСОКО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Име и презиме.....Моминско презиме.....
 Дата на раѓање.....Пол.....Место.....ЕМБ.....
 Државјанство.....Националност.....
 Адреса на живеење.....
 Контакт (тел).....e-mail.....
 Работно место.....
 Адреса на работно место.....
 Контакт (тел).....e-mail.....
 Општина.....Град.....Регион.....

ПОДАТОЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Средно образование (назив на училиште).....
 Година на завршување.....Образовен профил.....
 Датум на положен стручен испит.....Уверение бр.

ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

Универзитет.....ЕКТС.....Година на дипломирање.....
 Назив.....Датум на положен стручен испит.....Уверение бр.

***Стручни специјалистички студии**

Универзитет.....ЕКТС.....Година на специјализација.....
 Назив на специјализацијата.....Уверение број.....

ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

Универзитет.....ЕКТС.....Година на магистрирање.....
 Назив.....Уверение број.....

ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ

Универзитет.....ЕКТС.....Година на докторирање.....
 Назив.....Уверение број.....

Комора на здравствени работници со средно, вишо и високо стручно образование на Република Северна Македонија

№

ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТНО ИСКУСТВО (во структурата)

☐ вработен☐ невработен

Назив на работна установа во која работите.....

Предходни работни установи/години од-до.....

Работно место/назив.....Вкупен работен стаж (во структурата)

ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ

Член на здружение ☐ да ☐ не

Назив на здружение.....

Членува од Секција.....

Стручни сертификати(да се достават напишани); Учество на предавања(да се достават напишани);

Тренинг програма/обука (точен назив на обука)

Место....., дата

Своерачен потпис

☒ ПРИЛОГ

- ☐ Диплома за завршено средно медицинско образование (фотокопија заверена на нотар)
- ☐ Диплома за завршено вишо/високо медицинско образование (фотокопија заверена на нотар)
- ☐ Диплома/уверение за завршени академски студии (фотокопија заверена на нотар)
- ☐ Фотокопија од лична карта/пасош
- ☐ Потврда за платена административна такса/уплатница

- ☒ Административната такса од 100,00 денари, ќе се кредитира на сметка на Комората на здравствени работници со средно, вишо и високо стручно образование на Република Северна Македонија
Трансакциска сметка: 200001812545484
Даночен број: 4030008036021
Депонент: Стопанска Банка АД Скопје
Цел на плаќање: Регистрација во КЗР

- * Изјавувам дека информациите содржани во пријавата за запишување во Регистарот на Комората на здравствени работници со средно, вишо и високо стручно образование на Република Северна Македонија, се вистинити, точни и целосни. За моите изјави ја превземам целата материјална и кривична одговорност. Со потпишување на овој документ се согласувам да влезам во службена евиденција.
- * Комората има дозвола по службена должност да ја провери точноста, како и да ги користи информациите од службената евиденција за целитена управна постапка во поседување на лични податоци и копија од лична карта или пасош.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019138